



---

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ**

**НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН  
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ**

---

*Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем  
за интегрирано гранично управување е прифатен  
на сто и триесеттата седница на Владата на Република Македонија,  
одржана на 29.12.2009 година*

## ВОВЕД

Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем за интегрираното гранично управување е стратешки документ донесен од страна на Владата на Република Македонија согласно Националната стратегија за развој на воспоставениот систем на интегрираното гранично управување, усвоена, исто, така од страна на Владата на Република Македонија.

Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем на интегрираното гранично управување ги определува стратешките цели, активностите и под-активностите кои треба да се преземат и временскиот распоред за имплементацијата на истите, индикаторите на остварување, одговорните министерства и институции, неопходните ресурси и потенцијалните ризици и условености.

Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем за интегрирано гранично управување е изготвен од страна на Националната комисија за интегрирано гранично управување согласно стратешките и годишните планови на министерствата и институциите, НПАА активностите; Шенгенскиот акциски план, препораки и најдобрите практики и досегашните искуства од воспоставениот Систем за интегрираното гранично управување.

## НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

| <b>I СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: НАДГРАДУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА</b>   |  |                     |   |  |                                 |  |
|--|--|---------------------|---|--|---------------------------------|--|
| <b>1. АКТИВНОСТ: ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНИ И НИВНО НАТАМОШНО УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ</b> |  |                     |   |  | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2012</b> |  |
| <b>Под-активности</b>  |  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>  | <b>Носител и соработувачки министерства</b>                                    | <b>Потребни ресурси</b>         | <b>Ризици &amp; Условености</b>                |
| а.   | Измена и дополнување на Законот за надзор на државната граница | 31.12.2010          | Измените треба да ги обезбедат најновите стандарди во граничното управување согласно законодавството (Acquis) на ЕУ | Носител:<br>- Министерството за внатрешни работи,<br>Соработувачки:<br>- НКИГУ | човечки ресурси                 | Усогласеност со законодавството (Acquis) на ЕУ |

|    |  |            |  |   |  |   |
|----|--|------------|--|---|--|---|
| б. | Реализација на проектот од програмата ИПА 2007 – компонента 1 Техничка помош за понатамошно усогласување на законодавството со Acquis, посебно во областа на транзитот | 30.06.2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- натамошно усогласување на царинското законодавството во Република Македонија со законодавството на ЕУ</li> <li>- примена на најдобрата пракса и постапки на ЕУ во неговото спроведување</li> <li>- Подготовка на акциски план за подготовка на текстови на правни акти, нивна измена или дополнување</li> <li>- анализа на отстапувањата на царинското законодавство и царинските постапки со оние на ЕУ Подготовка на акциски план за подготовка на текстови на правни акти, нивна измена или дополнување</li> <li>- Подготвени нови поефикасни царински постапки и примена на стандарди на ЕУ</li> <li>- Подготвено транзитното законодавство и постапки според истите во ЕУ</li> </ul> | <p>Носител:<br/>МФ-Царинската управа</p> <p>Соработувачки:<br/>министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-фискални импликации</li> <li>-човечки ресурси и експертска поддршка</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Недоволна кородинација и соработка</li> <li>-Човечки ресурси и експертска поддршка</li> </ul> |
| в. | Реализација на проектот од програмата ИПА 2007 – компонента 1 - Техничка помош за зајакнување на граничните контроли   | 30.06.2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- натамошно зголемување на капацитетите на Царинската управа во борбата против измамите, преуграничниот криминал, корупцијата и борбата против недоволната трговија</li> <li>- ревизија на царинското законодавството и постапките кои се применуваат на граничните премини, со посебен фокус на примена на стандарди на работењето на надворешните граници на ЕУ</li> </ul>  | <p>Носител:<br/>МФ-Царинската управа</p> <p>Соработувачки:<br/>министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-фискални импликаци</li> <li>-Човечки ресурси и експертска поддршка</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Недоволна кородинација и соработка</li> <li>-Човечки ресурси и експертска поддршка</li> </ul> |
| г  | Измени и дополнувања на Законот за здравјето на растенијата  | 31.12.2010 | Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ   | <p>Носител:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗШВ-Фитосанитарна управа</li> </ul> <p>Соработувачки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Секретаријат за законодавство</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- човечки ресурси и експертска поддршка</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-заедничка усогласеност со ставовите на државни органи и институции</li> </ul>                 |

|   |   |            |  |  |  |   |
|---|---|------------|--|--|--|---|
| Д | Подзаконски акти согласно Законот за здравјето на растенијата за: начинот и постапката за вршење на фитосанитарна инспекција; формата содржината и начинот на водење на регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети: формата и содржината на образецот за барањето за добивање на овластување за издавање пасош за растенија: условите кои треба да ги исполнуваат физичките лица за правните и физичките лица за добивање на јавните овластувања | 31.12.2010 | Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ | Носител:<br>- МЗШВ-<br>Фитосанитарна<br>управа<br><br>Соработувачки:<br>- Секретаријат за<br>законодавство | -човечки<br>ресурси и<br>експертска<br>подршка | -заедничка усогласеност со<br>ставовите на државни<br>органи и институции |
|---|---|------------|--|--|--|---|

|   |  |             |  |  |  |   |
|---|--|-------------|--|--|--|---|
| f | Подзаконски акти согласно Законот за здравјето на растенијата за: начинот на известување на фитосанитарната управа од страна на сопственикот на растенијата, растителните производи или други објекти при појава на штетни организми или сомневање на присуство на истите; научните и техничките капацитети кои треба да ги исполнуваат овластените научни и истражувачки установи за експериментални, научно истражувачки, селекционерски и развојни капацитети; условите за вршење на исклучителен увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети доколку не постои ризик од ширење на штетни организми; | 31.12. 2011 | Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ | Носител:<br>- МЗШВ-<br>Фитосанитарна управа<br>Соработувачки:<br>- Секретаријат за законодавство | -човечки ресурси и експертска поддршка | -заедничка усогласеност со ставовите на државни органи и институции |
| e | Подзаконски акт согласно Законот за здравјето на растенијата за начинот на давање и објавување на податоци за појава на новооткриени штетни организми  | 31.12.2012  | Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ | Носител:<br>- МЗШВ-<br>Фитосанитарна управа<br>Соработувачки:<br>- Секретаријат за законодавство | -човечки ресурси и експертска поддршка | -заедничка усогласеност со ставовите на државни органи и институции |

|   |  |            |   |  |  |   |
|---|--|------------|---|--|--|---|
| ж | Правилник за начинот и постапката за повторен извоз на производи и нус-производи од животинско потекло усогласен со еквивалентните европски прописи  | 30.06.2010 | Овозможување на бизнис заедницата да врши привремено складирање и повторен извоз на производи и нус-производи од животинско потекло   | Носител:<br>-МЗШВ-Управа за ветеринарство<br>Соработувачки:<br>- Министерство за финансии – Царинска управа          | -човечки ресурси и експертска поддршка | -заедничка усогласеност со ставовите на државни органи и институции |
| з | Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло | 30.06.2010 | Овозможена усогласеност во начинот и постапката за увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло со што се постигнува транспарентност и се врши олеснување на меѓународниот промет со живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло | Носител:<br>- МЗШВ-Управа за ветрина<br>Соработувачки:<br>министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | -човечки ресурси и експертска поддршка | -заедничка усогласеност со ставовите на државни органи и институции |
| с | Правилник за објектите, опремата и стручниот кадар потребни за вршење на ветеринарна инспекција на граничен премин   | 30.06.2010 | Овозможена изградба на објекти, набавка на опрема и вработување на стручен кадар потребни за вршење на ветеринарна инспекција на граничен премин - Одлука на Комисијата бр. 2001/812/ЕЗ   | Носител:<br>- МЗШВ-Управа за ветрина<br>Соработувачки:<br>министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | -човечки ресурси и експертска поддршка | -заедничка усогласеност со ставовите на државни органи и институции |

|   |  |            |  |   |  |   |
|---|--|------------|--|---|--|---|
| и | Правила за стандарди и нормативи за планирање и уредување на граничните премини  | 31.12.2010 | со утврдување на правила ќе се обезбеди основа за утврдување на стандардите во овој дел  | Носител: МТИВ<br>Соработувачки:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Мин. внат.работи</li> <li>• Мин. трансп. и врски</li> <li>• МЗШВ</li> <li>• Царинска управа</li> <li>• Агенција за планирање на простор</li> <li>• Избран Консултант</li> </ul> | -човечки ресурси и експертска поддршка | - соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во ИГУ<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |
| ј | Постапката за одредување на подрачјето на граничните премини   | 31.12.2010 | со активноста ќе се дефинира и утврди и подрачјето на граничните премини   | Носител: МВР<br>Соработувачки:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Мин. трансп. и врски</li> <li>• МЗШВ</li> <li>• Царинска Управа</li> </ul>   | -човечки ресурси и експертска поддршка | -соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во ИГУ<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка  |
| к | Донесување на девет подзаконски акти согласно Законот за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност (Сл. весник бр. 135/07) | 30.06.2010 | Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност (Службен весник на Република Македонија бр. 135/07), | Носител: Дирекцијата за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>-Министерство за здравство,<br>-Министерство за животна средина и просторно планирање,   | -човечки ресурси и експертска поддршка | соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во ИГУ   |



|   |  |             |   |   |  |  |
|---|--|-------------|---|---|--|--|
| Л | Донесување на единаесет подзаконски акти согласно Законот за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност (Сл.весник бр. 135/07). | 31.12..2010 | Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност (Службен весник на Република Македонија бр. 135/07)   | Носител: Дирекција за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>-Министерство за здравство,<br>-Министерство за животна средина и просторно планирање,   | -човечки ресурси и експертска поддршка | соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во ИГУ  |
| М | План за заштита на населението од штетно влијание од јонизирачко зрачење во Република Македонија   | 31.12.2010  | воспоставување на соодветен систем за подготвеност за и одговор на радијациони вонредни настани, координација на сите институции надлежни за постапување во случај на вонреден настан, дефинирање на оперативни интервентни нивоа се во насока како заштита на лицата кои постапуваат во интервенцијата така и на населението во целина | Носител: Дирекција за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>-Министерство за здравство<br>- Министерство за одбрана<br>- Министерство за внатрешни работи<br>-Министерство за животна средина и просторно планирање<br>-Министерство за транспорт и врски<br>-Министерство за финансии<br>- Царинска управа на РМ<br>-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство<br>-Министерство за надворешни работи<br>-Национален координативен центар за гранично управување<br>- Центар за управување со кризи | -човечки ресурси                       | соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во ИГУ  |
| Н | Стандардни процедури за координација на активности при меѓународната соработка во граничното управување  | 31.12.2012  | - остварување на висока координација во при меѓународната соработка   | Носител: НКЦГУ во координација со НКИГУ<br>Соработувачки:<br>Државни органи и институции кои извршуваат работни задачи во НКЦГУ   | -човечки ресурси                       | -соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во ИГУ<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |

## НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

| <b>II СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА АГЕНЦИИТЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУАГЕНЦИСКАТА СОРАБОТКА</b> |   |                     |  |   |  |  |
|---|---|---------------------|--|---|--|--|
| <b>1. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА ВО МВР</b>  |   |                     |  | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: 2010 ГОДИНА</b>              |  |  |
| <b>Под-активности</b>   |   | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>   | <b>Носител и соработувачки министерства</b>   | <b>Потребни ресурси</b>  | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| а.  | Формирање на мобилна гранична единица                           | 31.12.2010          | - Зајакнување на капацитетите на граничната полиција.<br>- Мобилната гранична единица ќе се формира од постоечкиот персонал на Граничната полиција и во почетокот ќе се опреми од постоечките материјално технички средства на Граничната полиција | Носител:<br>-Министерство за внатрешни работи | - Човечки ресурси<br>- материјално технички средства   | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка   |
| б.  | Материјално техничко доопремување на мобилната гранична единица | 31.12.2011          | Зајакнување на капацитетите на граничната полиција   | Носител:<br>-Министерство за внатрешни работи | - странски донации за материјално техничкото доопремување<br>- материјално технички средства | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-странски донации за обезбедување на материјално техничките средства<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |
| в.  | Обука и тренинг на граничната полиција                          | континуирано        | Зајакнување на капацитетите на граничната полиција со цел обезбедување на стручно, ефикасно и квалитетно извршување на работните задачи од страна на граничната полиција   | Носител:<br>-Министерство за внатрешни работи | - Човечки ресурси<br>- материјални и технички средства                                       | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка   |

| 2. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА |   |              |  | ТАРГЕТ ДАТУМ: 2011 ГОДИНА  |  |   |
|--|---|--------------|--|--|--|---|
| Под-активности   |   | Таргет датум | Индикатори на остварување  | Носител и соработувачки министерства   | Потребни ресурси   | Ризици&Условености  |
| а  | Обука и тренинг на царинските службеници, и на други државни инсититуции и стопанските субјекти за воведување на нови постапки во царинското работење   | континуирано | - Подготвен план за обука и менторство на царинските службеници, и на други државни инсититуции и стопанските субјекти за воведување на нови постапки во царинското работење со цел обезбедување на стручно, ефикасно и квалитетно извршување на работните задачи од страна на царинските службеници | Носител: Царинската управа<br>Соработувачки: министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ                                      | - Човечки ресурси<br>- материјални и технички средства         | - Недоволна кородинација и соработка<br>-Човечки ресурси и експертска подршка |
| б  | Воведување на концептот на контролата при единствено застанување во стоковиот промет, согласно препораките за време на реализацијата на проектот од програмата ИПА 2007 – компонента 1 - Техничка помош за зајакнување на граничните контроли | 30.06.2011   | - практичната приемна на концептот на контролата при единствено застанување во стоковиот промет  | Носител: Царинската управа<br>Соработувачки: министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ, а се присутни на граничните премини | -финансиски средства<br>- Човечки ресурси и експертска подршка | - Недоволна кородинација и соработка<br>-Човечки ресурси и експертска подршка |

| <b>3. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВИДОСТОПАНСТВО (ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА)</b> |  |                     |   | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: 2010 ГОДИНА</b>   |  |  |
|---|--|---------------------|---|--|--|--|
| <b>Под-активности</b>   |  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>  | <b>Носител и соработувачки министерства</b>  | <b>Потребни ресурси</b>                                | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| б   | Обука на официјалните ветеринари на граничните премини од областа на вршењето на ветеринарната контрола на граничен премин и во ИГУ    | континуирано        | Обезбедување на стручно, ефикасно и квалитетно извршување на работните задачи од страна на официјалните ветеринари на граничен премин               | Носител:<br>-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство<br>Соработувачки: министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | - Човечки ресурси<br>- материјални и технички средства | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |
| г   | Обука на фитосанитарните инспектори на граничните премини од областа на вршењето на фитосанитарна контрола на граничен премин и во ИГУ | континуирано        | обезбедување на стручно, ефикасно и квалитетно извршување на работните задачи од страна на официјалните фитосанитарни инспектори на граничен премин | Носител:<br>-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство<br>Соработувачки: министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | - Човечки ресурси<br>- материјални и технички средства | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |

| 4. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ |  |              |  | ТАРГЕТ ДАТУМ: 2011  |   |  |
|---|--|--------------|--|---|---|--|
| Под-активности  |  | Таргет датум | Индикатори на остварување  | Носител и соработувачки министерства  | Потребни ресурси  | Ризици&Условености   |
| а.  | Обука за радијациона заштита на припадници од Министерството за внатрешни работи (за припадници на граничната полиција и за лица кои работат на безбедност во внатрешноста на Република Македонија), | 31.12..2010  | стекнување на знаење од областа на радијациона заштита и радијациона сигурност | Носител:<br>- Дирекција за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>-Министерството за внатрешни работи               | -предавачи<br>-материјални средства<br>-техничка опрема | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |
| б.  | Обука за радијациона заштита за лицата одговорни за радијациона заштита во правните лица што користат извори на јонизирачко зрачење  | 31.12.2010   | стекнување на знаење од областа на радијациона заштита и радијациона сигурност | Носител:<br>- Дирекција за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>правни лица поврзани со радијационата заштита     | -предавачи<br>-материјални средства<br>-техничка опрема | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |
| в.  | Обука за царинските службеници за радијациона заштита и спречување на нелегална трговија.  | 31.12.2011   | стекнување на знаење од областа на радијациона заштита и радијациона сигурност | Носител:<br>- Дирекција за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>-Министерство за финансии – Царинска управа на РМ | -предавачи<br>-материјални средства<br>-техничка опрема | -Јакнење на капацитетите на службата<br>-Човечки ресурси и експертска поддршка |

|   |  |            |  |   |  |  |
|---|--|------------|--|---|--|--|
| д | Вработување стручни лица во ДРС  | 31.12.2011 | - Зајакнување на административни капацитети на ДРС<br>- за 2011 предвидени се 5 нови вработувања согласно НПAA | Носител:<br>- Дирекција за радијациона сигурност<br>Соработувачки:<br>- Министерство за финансии,<br>- Секретаријат за европски прашања | - Финансиски средства  | - Недостиг на финансиски средства  |
| ѓ | Обезбедување на возило со специјална намена за транспорт на радиоактивни извори. | 31.12.2011 | Зајакнување на техничките капацитети на Дирекцијата за радијациона сигурност                                   | Носител:<br>- Дирекција за радијациона сигурност<br>- странска поддршка   | Човечки ресурси<br>- финансиски средства<br>- материјални средства | - Обезбедување од странска донација<br>- Недостиг на финансиски средства |
| е | Обезбедување на 2 мобилни радиолошки лаборатории                                 | 31.12.2011 | Зајакнување на техничките капацитети на Дирекцијата за радијациона сигурност                                   | Носител:<br>- Дирекција за радијациона сигурност<br>- странска поддршка   | Човечки ресурси<br>- финансиски средства<br>- материјални средства | - Обезбедување од странска донација<br>- Недостиг на финансиски средства |

| <b>5. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ</b> |  |                     |   | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2013 ГОДИНА</b>  |  |  |
|--|--|---------------------|---|---|--|--|
| <b>Под-активности</b>  |  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>  | <b>Носител и соработувачки министерства</b>   | <b>Потребни ресурси</b>                      | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| a.   | Зајакнување на капацитетите на НКЦГУ, утврдени во законот и одлуката заради остварување на неговата функција за координација при граничното управување | 31.12.2012          | Обезбедување на целосната функција на центарот во делот на координацијата меѓу државните органи и институции во граничното управување | Носител:<br>НКЦГУ<br>Соработувачки:<br>- НКИГУ и министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | - Човечки ресурси и стручна експертска помош | - нормативно доуредување на статусот на центарот, неговите надлежности за координацијата уредени во сегашниот Закон за надзор на државната граница и оценка на потребата од уредување на овие прашања со посебен закон |
| б.   | Практична примена на Процесните правила донесени од НКЦГУ  | континуирано        | Обезбедување на целосната функција на центарот во делот на координацијата меѓу државните органи и институции во граничното управување | Носител:<br>НКЦГУ<br>Соработувачки:<br>- НКИГУ и министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | - Човечки ресурси<br>- материјални средства  | Недостиг на активна соработка меѓу државните органи и институции кои извршуваат работни задачи во НКЦГУ(т.н. постојани и повремени)  |
| в  | Прибирање, обработка и анализа на податоци заради оценување на релевантниот ризик при граничното управување  | 31.12.2010          | Обезбедување на целосната функција на центарот во делот на координацијата меѓу државните органи и институции во граничното управување | Носител:<br>НКЦГУ<br>Соработувачки:<br>- НКИГУ и министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | - Човечки ресурси и стручна експертска помош | Недостиг на активна соработка меѓу државните органи и институции кои извршуваат работни задачи во НКЦГУ(т.н. постојани и повремени)  |

|   |  |                     |  |  |  |  |
|---|--|---------------------|--|--|--|--|
| Г   | Поддршка на НКЦГУ во делот на потребните човечки ресурси и јакнење на капацитетите на човечките ресурси во насока на стручност, компететност и обученост да ги извршуваат работните задачи кои се содржина на работа на центарот | 31.12.2013          | Зајакнување на остварувањето на функцијата на центарот во делот на координацијата меѓу државните органи и инситуции во граничното управување. (Лоцирани потреби од 4 инженери за одржување на Информатичкиот систем за ИГУ и 2 аналитичари. Можност за преземање на лица од други државни органи, а доколку се добие согласност за вработување во финансиските средства се предвидени потребните средства) | Носител:<br>НКЦГУ<br>Соработувачки:<br>-Министерство за финансии<br>- НКИГУ и министерствата и институциите кои имаат надлежности во ИГУ | - Човечки ресурси<br>-финансиски средства            | - Потреба од јакнење на капацитетите на центарот<br>- Недостиг на финансиски средства<br>- Човечки ресурси и експертска поддршка |
| <b>6. АКТИВНОСТ: КОНТИНУИРАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОТПИШАНИТЕ МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА КАКО ОСНОВА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУАГЕНЦИСКАТА СОРАБОТКА</b> |  |                     |  |  | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: КОНТИНУИРАНО</b>                    |  |
| <b>Под-активности</b>   |  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>   | <b>Носител и соработувачки министерства</b>  | <b>Потребни ресурси</b>                              | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| а.  | Имплементација на потпишаните Меморадуми за соработка согласно имплементираниот Национален акционен план и Национална стратегија за интегрирано гранично управување  | континуирано        | Потпишаните меморандуми обезбедуваат основа за интензивирани и ефикасна соработка меѓу државните органи и институциите кои имаат надлежности во системот на ИГУ  | Министерствата и инситуциите потписници на Мемораднумите, во координација со НКИГУ и НКЦГУ   | Човечки ресурси<br>- материјални и технички средства | Недостиг на активна соработка меѓу државните органи и институции кои имаат надлежности во системот на ИГУ                        |



| <b>7. АКТИВНОСТ: ПОТПИШУВАЊЕ НОВИ МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА КАКО ОСНОВА ЗА НАДГРАДБА НА МЕЃУАГЕНЦИСКАТА СОРАБОТКА</b> |   |                     |  | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2010</b>                                      |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Под-активности</b>  |   | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>                         | <b>Носител и соработувачки министерства</b>                          | <b>Потребни ресурси</b>  | <b>Ризици&amp;Условености</b>                            |
| a.   | Потпишување на Меморандум за соработка меѓу Министерството за локална самоуправа и НКЦГУ                                  | 31.12.2010          | Надградба и зајакнување на меѓуинституционална соработка | Носител:<br>НКЦГУ<br>Соработувачки:<br>МЛС и НКИГУ                   | -Човечки ресурси   | Недостиг на активна соработка меѓу наведените институции |
| b.   | Потпишување на Меморандум за соработка меѓу НКЦГУ, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за радијациона сигурност | 31.12.2010          | Зајакнување на меѓуинституционална соработка             | Носител:<br>НКЦГУ во координација со НКИГУ<br>Соработувачки<br>- ЦУК | -Човечки ресурси<br>-финансиски средства<br>- материјални средства | Недостиг на активна соработка меѓу наведените институции |

## НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

| <b>III СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАНА ПОДРШКА</b> |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
| <b>1. АКТИВНОСТ: ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ</b>   |   |   |   |   | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: КОНТИНУИРАНО</b>                     |  |
| <b>Под-активности</b>  |   | <b>Таргет датум</b>   | <b>Индикатори на остварување</b>  | <b>Носител и соработувачки министерства</b>   | <b>Потребни ресурси</b>                               | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| а.   | Донесување на годишна Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај | Континуирано (Годишната програма се донесува на крајот на тековната година а се однесува за наредната година) | Обезбедување на конзистентен и сеопфатен пристап, со цел да се обезбедат обезбедат неопходните капацитети за сите тековни операции на граничните премини согласно категоризацијата на граничните премини и проценката за закана | Носител: МФ-Царинската управа<br>Соработувачки:<br>- МВР<br>-МЗШВ<br>- МТиВ<br>- МЗ | - човечки ресурси<br>- се препорачува техничка помош, | - човечки ресурси<br>- недоволна координација и соработка во делот на планирање на програмата<br>- потребна е експерстка поддршка за планирање |

|    |  |   |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|
| б. | Изградба, реконструкција, уредување и одржување на граничните премини согласно годишната Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај | Континуирано (согласно Годишната програма која се донесува на крајот на тековната година а се однесува за наредната година) | Обезбедување на конзистентен и сеопфатен пристап, со цел да се обезбедат обезбедат неопходните капацитети за сите тековни операции на граничните премини согласно категоризацијата на граничните премини   | Носител: МФ-Царинската управа<br>Соработувачки:<br>- МВР<br>-МЗШВ<br>- МТиВ<br>- МЗ  | - финансиски средства<br>- човечки ресурси<br>- материјални средства<br>- се препорачува техничка помош, | - човечки ресурси<br>-финансиски средства<br>- материјални средства<br>- недоволна координација и соработка во делот на планирање на програмата<br>- добивање на потребни дозволи за изградба;<br>- нерасчистени имотно- правни односи и сопственост;<br>- ненавремено извршување на работите од страна на изведувачите; |
| в. | Реконструкција на ПС за обезбедување на државната граница кон Србија и Албанија (Проект во рамки на ИПА 2008 „Интегрирано гранично управување)   | 31.12.2012  | Број на ПС за ОДГ кои се реновирани  | Носител: МВР<br>Соработувачки:<br>Министерство за финансии   | - финансиски средства<br>- човечки ресурси<br>- материјални средства<br>- се препорачува техничка помош  | - обезбедувањена потребните финансиски средства предвидени за национално кофинансирање<br>- навремено отпочнување на постапката за распишување на тендер<br>- недоволна координација и соработка во делот на планирање на активностите   |
| г  | Изградба на објект за вршење на ветеринарна и фитосанитарна инспекција на граничен премин Табановце  | 31.12.2010  | Изградба на 3 објекта за вршење на ветеринарна инспекција на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло согласно ЕУ стандарди и обезбедување на стручно, ефикасно и квалитетно извршување на ветеринарна контрола и за фитосанитарна инспекција | Носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство<br>Соработувачки:<br>- Министерство за финансии<br>- Министерство за транспорт и врски | - финансиски средства<br>- човечки ресурси<br>- материјални средства<br>- се препорачува техничка помош  | - добивање на потребни дозволи за изградба;<br>- нерасчистени имотно- правни односи и сопственост;<br>- ненавремено извршување на работите од страна на изведувачите;  |

|   |   |            |  |   |   |   |
|---|---|------------|--|---|---|---|
| Д | Изградба на објекти за вршење на ветеринарна и фитосанитарна инспекција на граничен премин Аеродром Александар Велики | 31.12.2013 | Изградба на 2 објекти за вршење на ветеринарна инспекција на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло и обезбедување на стручно, ефикасно и квалитетно извршување на ветеринарна контрола и за фитосанитарна инспекција | Носител:<br>- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство<br>Соработувачки:<br>- Министерство за финансии<br>- Министерство за транспорт и врски | - финансиски средства<br>- човечки ресурси<br>- материјални средства<br>- се препорачува техничка помош | - одобрување на апликацијата за користење на финансиски средства од ИПА 2010;<br>- добивање на потребни дозволи за изградба;<br>- нерасчистени имотно-правни односи и сопственост;<br>- ненавремено извршување на работите од страна на изведувачите; |
|---|---|------------|--|---|---|---|

| 2. АКТИВНОСТ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАНА ПОДРШКА |  |                           |  | ТАРГЕТ ДАТУМ:   |  |  |
|--|--|---------------------------|--|---|--|--|
| Под-активности   | Таргет датум   | Индикатори на остварување | Носител и соработувачки министерства   | Потребни ресурси  | Ризици&Условености   |  |
| а.   | Поставување на нови статични панел детектори на граничните премини и на железничките линии | 31.12.2012                | Закнување на граничната контрола, спречување на нелегална трговија со радиоактивен и нуклеарен материјал | Носител:<br>- Министерството за финансии-Царинската управа<br>Соработувачки:<br>- ДРС | - човечки ресурси<br>-финансиски средства<br>-Техничка опрема<br>-материјална опрема | - се очекува странска донација од МААЕ (Меѓународна агенција за атомска енергија)<br>- недостиг на финансиски средства<br>- човечки ресурси за одржување на опремата |

|          |  |                   |  |   |  |  |
|----------|--|-------------------|--|---|--|--|
| <p>б</p> | <p>Ставање во функција на Националното складиште за средно и ниско активен радиоактивен отпад<br/><br/>(Проект со Меѓународната Агенција за атомска енергија МААЕ)</p> | <p>31.12.2011</p> | <p>Воспоставување на Националното складиште за средно и ниско активен радиоактивен отпад согласно Одлуката за начелата, приоритетите и условите содржани во Партнерството за пристапување со Република Македонија со Советот на ЕУ бр.2006/57/ЕЗ, Поглавје 15: Енергија, од 18.02.2008 година,</p> | <p>Носител:<br/>-ДРС<br/>Соработувачки:<br/>-Министерство за здравство,<br/>-Министерство за финансии,<br/>-Министерство за животна средина и просторно планирање</p> | <p>- финансиски средства<br/>-техничка опрема<br/>-човечки ресурси</p> | <p>- недостиг на финансиски средства<br/>- се очекува странска донација од, ( Меѓународна агенција за атомска енергија) Европска комисија или друг донатор<br/>- определување на локација каде ќе биде изградено складиштето<br/>- човечки ресурси за управување и одржување на објектот</p> |
|----------|--|-------------------|--|---|--|--|

**НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН  
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ**

| <b>IV СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: НАДГРАДБА НА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНОЛОШКАТА (ИТ) ПОДРШКА И НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ И ПРОЕКТИ</b> |  |                     |  |   |   |  |
|---|--|---------------------|--|---|---|--|
| <b>1. АКТИВНОСТ: НАДГРАДБА НА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНОЛОШКАТА (ИТ) ПОДРШКА И НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ И ПРОЕКТИ</b>       |  |                     |  |   | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: ПРВА ПОЛОВИНА НА 2014 ГОДИНА</b> |  |
| <b>Под-активности</b>   |  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>   | <b>Носител и соработувачки министерства</b>   | <b>Потребни ресурси</b>                           | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| a   | Надградба на воспоставениот Информатички систем за ИГУ | 31.12. 2014         | Надградба на сите ИТ операции во НКЦГИУи во министерствата и институциите кои имаат надлежности во системот на ИГУ | Носител:<br>- НКЦГУ<br>Соработувачки:<br>државните органи и институции кои се кориснички на системотУ | - финансиски средства<br>- ИТ експерти            | -Правилно дефинирање на техничките спецификации и набавка на компатибилна опрема за надградба на системот<br>-Човечки ресурси од ИТ струка и експертска поддршка |

|   |  |              |  |                  |  |   |
|---|--|--------------|--|------------------|--|---|
| б | Реализација на ТЕТРА – фаза II. Проект во рамки на ИПА 2008 „Интегрирано гранично управување“  | 31.12.2013   | Зголемена покриеност со дигитален радио сигнал од 40% на 80%<br>Зголемен број на корисници на системот ТЕТРА | Носител:<br>-МВР | - финансиски средства<br>- ИТ експерти   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да се обезбедат потребните финансиски средства предвидени за национално кофинансирање</li> <li>- Навремено отпочнување на постапката за распишување на тендер</li> <li>- Квалитетно изготвена тендерска документација</li> </ul> |
| в | Реализација на ТЕТРА – фаза III. Проект во рамки на ИПА 2009 „Интегрирано гранично управување“ | 31.12.2014   | Зголемена покриеност со дигитален радио сигнал од 80% на 95%<br>Зголемен број на корисници на системот ТЕТРА | Носител:<br>-МВР | - финансиски средства<br>- ИТ експерти   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Да се обезбедат потребните финансиски средства предвидени за национално кофинансирање</li> <li>- Навремено отпочнување на постапката за распишување на тендер</li> <li>- Квалитетно изготвена тендерска документација</li> </ul> |
| д | Поврзување на сите ДКП со Визниот центар во МНР преку Н-ВИС                                    | 31.12.2010   | Издавање на визи согласно Шенгенските стандарди, респектирајќи ги безбедностите аспекти на истите стандарди  | Носител:<br>-МНР | - финансиски средства<br>- човечки ресурси   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Јакнење на капацитетите на Визниот центар</li> </ul>   |
| ѓ | Поврзување на ново-отворени ДКП со Визниот центар во МНР преку Н-ВИС                           | континуирано | Издавање на визи согласно Шенгенските стандарди, респектирајќи ги безбедностите аспекти на истите стандарди  | Носител:<br>-МНР | -финаниски средства за набавка на опрема и за обука на корисниците на системот во новоотворените ДКП | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Јакнење на капацитетите на Визниот центар</li> </ul>   |

|   |  |             |   |   |  |  |
|---|--|-------------|---|---|--|--|
| е | Интегрирање на EXIM системот со Новиот софтвер за обработка на царински декларации – CDPS                              | 31.12. 2010 | Интегрирани и функционални системи  | Носител:<br>-МФ-Царинска управа<br>Соработувачки:<br>- државните органи и институции кои имаат надлежности во системот на ИГУ                       | - финансиски средства<br>- ИТ експерти | -Вземно техничка компатибилност<br>- експертска поддршка   |
| ж | Интегрирање на Министерството за транспорт и врски преку вклучување на дел од транспортните дозволи во EXIM            | 31.12. 2010 | Вклучен дел од транспортни дозволи во системот  | Носител:<br>-МФ-Царинска управа<br>Соработувачки:<br>-Министерството за транспорт и врски   | - финансиски средства<br>- ИТ експерти | Навремена координација и усогласување,   |
| с | Изработка и вклучување на други лиценци и сертификати кои не беа опфатени во првата фаза                               | 31 12 2011  | Вклучување на други дозволи согласно потребата на одредени институции   | Носител:<br>-МФ-Царинска управа<br>Соработувачки:<br>Институции корисници на системот   | - ИТ експерти                          | -Навремена координација и усогласување<br>- експертска поддршка  |
| и | Надградба на софтверот "TRACES-like" за гранична ветеринарна инспекција и негово поврзување со софтверот за ИГУ и EXIM | 30.06.2010  | Остварување на координација, размена на податоци и информации меѓу институциите кои имаат надлежности во системот за ИГУ, прекуграничната соработка и спроведување на квалитетна анализа на ризик | Носител:<br>- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство<br>Соработувачки:<br>- Министерство за финансии – Царинска управа<br>- НКЦГУ | - ИТ експерти                          | - Соработка со Царинска управа и НКЦГУ<br>- Ненавремено извршување на работите од страна на изведувачите;<br>- експертска поддршка |



## НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

| <b>V СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: ПРЕКУГРАНИЧНА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА</b>                                   |  |                     |   |  |  |  |
|---|--|---------------------|---|--|--|--|
| <b>1. АКТИВНОСТ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОТПИШАНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И МЕМОРАДУМИ ЗА СОРАБОТКА</b> |  |                     |   | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: КОНТИНУИРАНО</b>  |  |  |
|   | <b>Под-активности</b>  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>  | <b>Носител и соработувачки министерства</b>  | <b>Потребни ресурси</b>                          | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| а.  | Имплементација на потпишаните меѓународни договори и протоколи и јакнење на прекуграничната, регионалната и соработката со земјите од ЕУ | континуирано        | Потпишаните договори обезбедуваат основа за интензивна и ефикасна меѓународна соработка | Носители:<br>- МВР<br>- МФ, Царинска Управа<br>- МЗШВ<br>- МТив<br>- НКЦГУ<br>во координација со НКИГУ | Човечки ресурси, материјални и технички средства | -недостиг на активна соработка меѓу инволвираните страни<br>-недостиг на институционална подршка |

| <b>2. АКТИВНОСТ: ПОТПИШУВАЊЕ НА НОВИ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА</b> |  |                     |  | <b>ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2010 ГОДИНА</b>                             |   |  |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|
| <b>Под-активности</b>  |  | <b>Таргет датум</b> | <b>Индикатори на остварување</b>   | <b>Носител и соработувачки министерства</b>                        | <b>Потребни ресурси</b>                               | <b>Ризици&amp;Условености</b>  |
| а  | Потпишување на Меморандум за разбирање со регулаторното тело за нуклеарна и радијациона заштита на Република Бугарија. | 31.12.2010          | Зајакнување на билатерална соработка со Република Бугарија во областа на радијационата сигурност | Носител: - Министерство за надворешни работи<br>Соработувачки: ДРС | Работна групи од Дирекцијата за радијациона сигурност | недостиг на активна соработка меѓу инволвираните страни<br>-недостиг на институционална поддршка |
| б  | Потпишување на Меморандум за разбирање со регулаторното тело за нуклеарна и радијациона заштита на Република Албанија  | 31.12.2010          | Зајакнување на билатерална соработка со Република Албанија во областа на радијационата сигурност | Носител: - Министерство за надворешни работи<br>Соработувачки: ДРС | Работна групи од Дирекцијата за радијациона сигурност | недостиг на активна соработка меѓу инволвираните страни<br>-недостиг на институционална поддршка |
| в  | Потпишување на Меморандум за разбирање со регулаторното тело за нуклеарна и радијациона заштита на Романија            | 31.12.2011          | Зајакнување на билатерална соработка со Романија во областа на радијационата сигурност           | Носител: - Министерство за надворешни работи<br>Соработувачки: ДРС | Работна групи од Дирекцијата за радијациона сигурност | недостиг на активна соработка меѓу инволвираните страни<br>-недостиг на институционална поддршка |
| г  | Потпишување на Меморандум за разбирање со регулаторното тело за нуклеарна и радијациона заштита на Црна Гора           | 31.12.2011          | Зајакнување на билатерална соработка со Црна Гора во областа на радијационата сигурност          | Носител: - Министерство за надворешни работи<br>Соработувачки: ДРС | Работна групи од Дирекцијата за радијациона сигурност | недостиг на активна соработка меѓу инволвираните страни<br>-недостиг на институционална поддршка |